

МАКЕДОНИЈА Е ЕДНА, САМО МАКЕДОНСКА!



"АКО КАРТИТЕ НА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА, КОИ БЕА ПОСТАВЕНИ ВО ВОЕНИОТ МУЗЕЈ ВО СКОПЈЕ, ГРЦИТЕ ГИ ОКВАЛИФИКУВАА КАКО ЗАКАНА ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНИ ПРЕТЕНЗИИ, ТОГАШ МОЖЕМЕ ДА ПРЕТПОСТАВИМЕ ШТО ПРЕТСТАВУВА ВОЕНАТА ВЕЖБА ВО ПОГРАНИЧНИОТ ПОЈАС"?

Повикот на грчката национална гарда за вежба во пограничниот појас, без претходна согласност од Република Македонија, претставува закана за нејзиниот суверенитет и територијален интегритет.

"Од таа вежба можело да произлезе и времен пограничен судир, но и одредена агресија доколку меѓународните фактори не би се вклучиле во решавањето на тој проблем. Надлежните институции во Република Македонија не смеат да си ја префрлат одговорноста за неинформираноста, па топката за тоа кој треба да реагира да ја пренесуваат од една на друга страна, зашто, како што рече и проф. д-р Ванче Стојчев, одбраната, суверенитетот и територијалниот

интегритет на РМ е прашање на севкупните институции, вклучувајќи го и народот како институција".



Пишува: **Жаклина МИТЕВСКА**

Најновата грчка провокација преточена во повикот за воена вежба, насловена како "Македонија е една и грчка", во пограничниот појас со Република Македонија, е уште еден доказ до каде може да оди нашиот ју-

жен сосед со своите закани и иредентистички однос. Ваквиот повик на Грција, без при тоа да ја информира Македонија, претставува флагрантно кршење на меѓународните стандарди и е директна опасност за територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија. За жал, од македонските надлежни институции не пристигна ни-

каков демарш кон грчкиот сосед. Од Министерството за одбрана ни изјавија дека за овој случај требало да реагира Министерството за надворешни работи, од каде, пак, ни потенцираа дека веста ја дознале од медиумите, односно ги собираат фактите, и доколку се потврди информацијата, ќе следува соодветна реакција. И од Генералштабот велат дека веста ја дознале од медиумите, но и дека се изненадени, бидејќи на 20 километри од границата нема гарнизон на Грчката армија.

"Во нашата работа не мешае политика. Од друга страна, пак, ние како армија никогаш не сме предизвикале провокација на меѓуармиски план", изјави портпаролот на Генералштабот, Мирче Горѓоски.

Но, надлежните не смеат да си ја префрлат одговорноста или, пак, како што посочува и проф. д-р Ванче Стојчев - одбраната, суверенитетот и територијалниот интегритет на РМ е прашање на севкупните институции, вклучувајќи го и народот како институција. Според тоа, префрлањето на топката од една на друга страна всушност е избегнување на одговорноста за тоа што не го направиле, а според Уставот морале да го направат.

АМА НЕ ГРЧКА, ТУКУ



"СЛЕДЕЈЌИ ЈА ТРАДИЦИЈАТА ОД 1830 ГОДИНА ЗАПАДНАТА ПОЛИТИКА СЕ УШТЕ ЈА СМЕТА ГРЦИЈА ЗА СВОЕ МИЛЕНИЧЕ, А ТОА ГРЦИЈА, КАКО ШТО ГЛЕДАМЕ, НА СЕКОЈ НАЧИН И ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ ГО ЗЛОУПОТРЕБУВА", ПРОФ. Д-Р ВАНЧЕ СТОЈЧЕВ

Грчкото лоби отиде и до таму да биде доведено под знак прашање назначувањето на новиот амбасадор на САД во Македонија, Филип Рикер. Неколкумина американски сенатори искажале забелешки поради неговото "проскопско однесување", пишува грчкиот весник "Елефтерос типос". На сослушување пред сенаторите Рикер за своите активности како иден амбасадор во Македонија рекол дека не треба само Скопје да се обвинува за провокативни активности кон Атина, бидејќи таквото однесување е обострано и аналогно. Според него, името не треба да биде пречка за зачленувањето на Македонија во НАТО.

ГРЧКО МИЛЕНИЧЕ

Обидот со вежбата во пограничниот појас кој го направи Националната гарда на Грчката армија не може да се разгледува изолирано и надвор од останатата политика, која Грција ја води кон државата. Македонија е жртва на грчкиот геноцид врз македонскиот народ, кој како злосторство против човештвото Атина континуирано и систематски го врши од поделбата и окупацијата на Македонија во Балканските војни од 1912 година па до денес, со намера да ги сотре Македонците од Земјината топка, до кулминација во барањето за промена и на државното име Македонија. Македонците не го забораваат осумнаесетмесечното ембарго на Атина на границата со Македонија во 1994 и 1995 година. Грчките

притисоци од ден на ден се сè позасилени.

"Почнаа - вели проф. д-р Ванче Стојчев - со блокирање на границите, со малтретирање на возачите, но и на војниците во другите касарни каде има македонска војска како мисија од НАТО силите. Продолжија со понижувања, обезвредувања и отстранување на ознаките, кои докажуваат дека тоа е македонска војска, за сè тоа да финализира со враќање на авионот со кој претседателот Црвенковски требаше да присуствува на Самитот во Солун. А како финале на сè она што тие го правеа, а не даде резултат, во насока на тоа дека Македонија ќе потклекне, ќе се потчини на нереалните барања на Грција, тие упатија повик за изведување вежба во пограничниот појас, што според меѓународните права не е дозволено, доколку претходно двете соседни држави

на тој пограничен појас не се договорат. Од таа вежба можело да произлезе и времен пограничен судир, но и одредена агресија, доколку меѓународните фактори не би се вклучиле во решавање на тој проблем. Со оглед на тоа што грчкиот Генералштаб и грчкото Министерство за одбрана не ѝ дадоа никаква информација ниту, пак, упатија барање до Македонија да се согласи со изведување на таква вежба, таквиот потег претставува закана за суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија. Но, од друга страна, тоа е и опомена за Македонија дека Грција е подготвена за секаков вид притисок и пресија врз Македонија само за да се прифатат нејзините услови во однос на името".

"Меѓутоа - дополнува Стојчев - името не е никаков проблем кај Република Грција ниту, пак, тоа може да претставува некаков проблем, бидејќи тоа е историско име, како што е историски фактот за постоењето на македонскиот народ, нација, како што е историски и фактот за разликите меѓу грчкиот и македонскиот етнички народ и како што е историски фактот дека на Грција отсекогаш ѝ пречело постоењето на Македонците како посебен народ, од причина што тие секогаш биле инфериорни во однос на неговото постоење. Токму таа инфериорност, а сегашна политичка супериорност, ги притиска Грците да ја остварат својата цел - реализирање на големата грчка идеја, со која тие сметаат дека Шар Планина е северна граница и дека Истанбул, или Цариград, односно Византија е Грција. Тоа историите во цел свет, особено западните истории, веќе го имаат разоткриено. Но, политиката, особено западната, следејќи ја традицијата од 1830 година сè уште ја смета Грција за свое милениче, а тоа Грција, како што гледаме, на секој начин и во секое време го злоупотребува. Ако картите на античка Македонија, кои беа поставени во Воениот музеј во Скопје, тие ги оквалификуваа како закана за територијални претензии, тогаш можеме да претпоставиме што претставува воената вежба во пограничниот појас".

ДЕМАРШ

Секоја држава-членка на НАТО може и има право на својата територија да изведува одредени вежби, со цел обука за своите вооружени сили, меѓутоа секоја вежба која ја поминува границата а е во пограничниот појас мора да биде одобрена и од НАТО силите и за тоа мора да биде информирана државата кон чија граница се изведува таа вежба.

"Во случајов - вели Стојчев - верувам

дека Командата на НАТО за Европа знаела или барем таа требало да ја информира Македонија, ако веќе Грција не го направила тоа, бидејќи и ние, како што коментираат сите, сме ги исполниле условите за НАТО, или барем условите ги исполнила Армијата на РМ. Од друга страна, пак, и македонските разузнавачки служби или погранични единици би морале барем неколку дена пред почетокот на вежбата да знаат што се подготвува на нашата граница. Со оглед на континуитетот на грчките притисоци кон Македонија, за што ги знаеме причините, а имаме и претпоставки за последиците, за да не дојде до некакви посериозни последици соодветните органи во Република Македонија, што значи Министерството за надворешни работи, па и Владата, би требало да интервенираат во меѓународните фактори, во Командата на НАТО и ООН за таков вид притисок кон Република Македонија и тоа секако да се поврзе со претходните притисоци".

Стојчев потенцира дека лично очекувал такви видови притисоци, бидејќи тие во историјата на односите меѓу Македонија и Грција веќе се познати.

"Значи, сите видови притисоци ќе ги применуваат сè до дефинитивното остварување на нивните цели. Се надевам дека до агресија нема да дојде. Ќе се свести грчкиот народ, а и Република Македонија сè повеќе добива симпатии, па верувам дека и меѓународните институции ќе ги согледаат грчката намера и цели, како и нивните форми и методи за нивно остварување. Верувам дека и самата грчка Влада ќе сфати дека предалеку отишла со овие притисоци", посочува Стојчев.

Во однос на поставеноста на одбранбениот систем на Грција, овој воен историчар објаснува дека секоја армија има одреден број гарнизони, а секој гарнизон има зона на одбрана. Всушност, секој гарнизон е дел од одбранбениот систем на таа држава. Доколку се работи за работи за помали погранични судири гарнизонот го брани тој простор, а доколку, пак, станува збор за поголеми судири тогаш се вклучува армијата во целина.

Грција сака да создаде тензична атмосфера, иако ги познава сите наши реформистички успеси со Армијата и знае дека нашата Армија ниту се подготвува, ниту има намера за било каква агресија врз некоја од соседните држави. Затоа имаме мала, подготвена,



"ГРЦИЈА МОРА ЕДНАШ ЗАСЕКОГАШ ДА ПОЧНЕ ДА СЕ ОДНЕСУВА КАКО ВИСТИНСКА ЧЛЕНКА НА ЕУ, А НЕ КАКО ЕКСПАНЗИОНИСТИЧКИ ТОТАЛИТАРЕН ДИКТАТОРСКИ РЕЖИМ ОД МИНАТОТО", ВЕЛАТ ОД "ВИНОЖИТО"

елитна армија, која ќе биде во функција на одбраната на суверенитетот и во функција на барањето на потребите на НАТО системот, односно на тој колективен систем на одбрана.

На 20 километри од границата Грција нема гарнизон, но доколку се обиде да формира нов гарнизон од поголема јачина, тогаш нашето Министерство за одбрана, кое според Уставот е задолжено да ја организира територијата за одбрана, ако ништо повеќе барем, како што истакна Стојчев, ќе треба да го обнови гарнизонот во Струмица, Битола или, пак, да има одредени гранични засилувања, да се види дека на нивна закана ќе одговориме со иста сила и средства.

За повикот за вежба во пограничниот појас, односно во Лерин, македонската, па и пошироката јавност, дозна од соопштението на партијата на Македонците во Грција "Виножито". Оттаму велат дека вежбата е уште еден доказ за лицемерството на Грција, која од една страна ја обвинува Македонија за иредентизам, а од друга страна постојано спроведува иредентистички политики и поттикнува провокативни активности против својот северен сосед.

"Се прашуваме дали слоганот 'Македонија е една и грчка', промовиран од Владата и од Армијата на Грција, ќе биде користен за напад на Република Македонија во случај на нестабилност на Балканот. Го откривме вистинското лице на грчката демократска држава и од институциите на ЕУ бараме да извршат притисок врз неа. Грција мора еднаш засекогаш да почне да се однесува како вистинска членка на ЕУ, а не како експанзионистички тоталитарен диктаторски режим од минатото", велат од "Виножито".

За овие Македонци Стојчев коментира дека, за жал, тие се најголемите страдалници кога е во прашање Ма-

кедонија и македонското прашање. Но, за уште поголема жал е тоа што нашата држава не направи ништо за да им го олесни животот и да ја поддржи нивната борба за човекови права. Дури сега со поставувањето на прашањето за положбата на националните малцинства, за статусот на бегалците, за можноста за враќање на имотите, за злосторствата од Балканските војни, па сè до Граѓанската војна, веќе се поставува не офанзивна, туку реална политика, која ги изнесува фактите кои одамна ги користат сите држави во светот, односно ги имаат поставено таквите цели. На пример, Евреите одамна во ООН го имаат поставено прашањето за нивниот геноцид, ист е случајот и со геноцидот врз Ерменците, кој се случувал пред грчкиот геноцид врз Македонците во Егејскиот дел на Македонија. Што значи дека дефинитивно стануваме сериозна држава, која сериозно го поставува прашањето за своето национално малцинство во соседните држави.

И Светскиот македонски конгрес оваа вежба ја оцени како грубо кршење на стандардите на ОБСЕ и на Конептешките критериуми, но и непријателски акт на земја-членка на ЕУ и на НАТО против една суверена држава во асоцијација со ЕУ и во Партнерство за мир со НАТО. Бараат остар демарш на македонската Влада до Владата во Атина, Европската унија и НАТО.

"Од македонската Влада бараме да побара одговор од ЕУ и од НАТО, против кого во последно време се вооружува Атина со огромно количество оружје, воздухоплови и воени возила, купени од Франција и од Русија и дали тоа е во рамките на регионалниот баланс на вооружувањето, со кое може да располага една земја-членка на НАТО, имајќи ги предвид рестрикциите кон Македонија?!", велат во СМК.



ADNAN REISEN

STUTTGART

Freiburg
Offenburg
Karlsruhe
Stuttgart
Ulm
Augsburg
München
Kumanovo
Skopje
Gostivar
Kičevo
Struga
Prilep
Ohrid
Bitola

Adnan Reisen
Biro Kičevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788
Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93
Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48
Sakaja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sakaia sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA

Informacii od 9:00 do 21:00
Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH